



Ценовник за возило од програмата на Mitsubishi

L200



Важечки од: 02.2018

Модел	Опрема	Зафатнина (см ³)	Моќност (kW/ks)	Цена во евра со ДДВ	Цена во денари со ДДВ
L200 DC DI-D NP	INVITE	2442	113 / 154	26.980	1.672.760,00
L200 DC DI-D HP	INTENSE	2442	133 / 181	29.980	1.858.760,00

Мак Аутостар

Генерален дистрибутер за Mitsubishi во Република Македонија
Тел: + 389 2 258 00 00 Факс: + 389 2 258 04 01

www.mitsubishimotors.mk

Верзија: INVITE

Безбедност:

Воздушни перници за возач и совозач, напред (со прекинувач за совозачко)
Странични воздушни перници за возач и совозач
Воздушни завесни перници за прв и втор ред седишта
Возачко SRS воздушно пернице за колената на возачот
ABS, Анти-блокачки систем со EBD
BOS, систем за приоритет на сопирањето
BA, помош при сопирање
Заштитни пречки во страничните врати, предни и задни врати
Безбедност за деца, задни врати
ISO-FIX приклучоци за детски седишта
ASC систем за активна стабилност со TCS
контрола на пролизгување на погонски тркала
HSA систем за помош при тргнување на нагорнина
TSA Помош за стабилност при влечење приколка
ESS Сигнал при ненадејно сопирање
AS&G Auto Stop & Go
Easy Select 4WD system
Блокада на заден диференцијал

Надворешност:

Пневматици 215 R16
Челични фелни 16" x 6.5 J
Резервно тркало, полна димензија
Главни светла, халоген, килибарни додатоци, црна рамка
DRL Дневни светла
Предна маска, црна
Заштитна пластика под мотор
Заштитна долна предна украсна пластика
Задно светло за магла во задно комбинирано светло
Странични прагови, цвекаст тип
Рачки од врати, надворешни, црни
Калници, предни и задни
Високо поставено стоп светло, LED тип

Товарен простор:

Куки во товарен простор, 6
Црна рачка од товарна врата
Ограничувач за позиција на врата од товарен простор

Видливост:

Зелено тонирано ветробранско стакло
Предни бришачи и прскалки за ветробран
Ретровизори, црни, мануелно подесување и преклопување
Грејач на заден ветробран, со тајмер

Инструмент табла:

Рамка од инструменти, сребрена
Мулти-информациски екран
Управувач, уретан, со контроли за темпомат функција
Серво управување
Висинско регулирање на управувач
Подна конзола
Рачка од менувач, уретан
Трансфер контрола, бирач тип

Седишта:

Штоф, M-Line (Темен)
Возачко седиште, мануелно лизгање, наслонување и висинско регулирање
Совозачко седиште, мануелно лизгање, наслонување
Потпирачи за глава, висински подесиви
Безбедносни појаси за седишта
Џеб на задниот дел од возачкото и совозачкото седиште

Внатрешност:

12v приклучок
Пепелник и запалка
Осветлување на цилиндер од брава за стартување
Совозачка фиока, со брава, светло и амортизер
Централна конзолна кутија со централен потпирач за раце
Електрично подесиви прозорци
Темпомат со варијабилен брзински ограничувач
Имобилизатор
Мануелна клима
Изводи за греење на втор ред седишта

Аудио систем:

4 звучници
Кровна антена
2DIN Audio LW/MW/FM, CD, MP3
USB приклучок

Сигурност:

Сет за промена на резервно тркало
Автоматски брави, заклучување во возење
Далечинско отворање/затворање

Верзија: INTENSE

Дополнително на/или заменува опрема од Invite

Безбедност:

Super select 4WD-II

Надворешност:

Пневматици, 245/65 R17

17" алуминиум легура фелни + исто резервно тркало

Скала на заден браник, сребрен, украсен

Електронски подесиви надворешни ретровизори со интегрирани трепкачки светла

Предна маска, темен хром, H-Line тип

Преден браник, украсна заштитна маска, сребрена

Надворешни рачки од врати, хром

Рачка од товарна врата, хром

Видливост:

Главни светла, фрост додатоци, хром лајсни

Сензор за дожд и светло

Инструмент табла:

Автоматски клима контроли

Централен инструмент панел, Пиано црн

Изводи за вентилација, сребрени

Мулти информациски екран, црн дисплеј со бели карактери

Седишта:

Штоф седишта, H-Line материјал

Внатрешност:

3 крак, кожно обложен управувач со аудио контроли

Кожно обложена рачка од менувач

Подна конзола со сребрени додатоци

Панел од подна конзола, пиано црна

Панел од контрола на прозорци, пиано црн со сребрени лајсни

Аудио систем:

6 звучници

Паркинг камера со екран

Сигурност:

Темни стакла (Задни врати и заден ветробран) Bluetooth hands-free систем и контроли на управувачот

Перачи на главни светла

Предни светла за магла, со сребрени рамки

Надворешни ретровизори, хром, електронски контролирани и преклопиви, со грејач

Висинско и телескопско регулирање на управувач

Електрично подесување на предни и задни прозорци

LDW Предупредување при промена на коловозна лента

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Мотор		
Тип	2.4 4N15 D4 I/C T/C AS&G NP	2.4 4N15 D4 MIVEC I/C T/C AS&G HP
Ниво на издувни емисии	EURO6b	EURO6b
Зафатнина	2442	2442
Максимална силина	113(154)/3500 rpm	133(181)/3500 rpm
Максимален вртежен момент	380/1500-2500	430/2500
Систем за гориво		
Систем за довод на гориво	Electrical , Fuel Injection, Common-Rail	
Капацитет на резервоар за гориво	75	
Пренос		
4WD	Easy Select 4WD	Super Select 4WD
Димензии на товарен простор		
Должина на товарен простор	1520 mm	
Ширина на товарен простор	1470 mm	
Висина на товарен простор	475 mm	
Висина на под на товарен дел (Invite+/Intense+)	845 mm	
Систем за потпирање		
Предно	Independent – Wishbone, Coil Springs	
Задно	Rigid – Elliptic, Leaf Springs	
Перформанси		
Максимална брзина	169 km/h	179 km/h
Горивна потрошувачка	Комбинирано л/100км	6,9
Габаритни димензии и тежини		
Вкупна должина	5205 mm	5205 mm
Вкупна ширина	1785 mm	1815 mm
Вкупна височина	1775 mm	1780 mm
Меѓусокино растојание	3000 mm	

Висина од тло	200 mm	205 mm
Сопствена тежина	1870 kg	1875
Максимална тежина	2900 kg	2905 kg
Капацитет на влечење	3100 kg	
Менувач	6 MT	6 MT



Спортски стил кој го наследи од SUT (Sport Utility Truck) концептот од актуелниот L200. Атлетска форма направена од затегната мускулеста површина и остри линии. Високо квалитетна внатрешност и комфор со спортски имиџ.

Најдолга кабина во класата. Подолг и поширок во просторот за рамена и нозе во споредба со предходната генерација. Подобен комфорт при возење добиен со оптимизирање на системот за потпирање, продолжени листести пружини и зголемен капацитет.

Подобрено седење постигнато со формата на седиштата и материјалите.

Намалени вибрации со вградување на звучни абсорбери, излоатори и придушувачки материјали.

Лесен за управување со најдобар радиус на завртување од 5,9м и намален број на завртувања на управувачот на 3,8 круга.

Додадени дополнителни системи за безбедност како HSA, стабилизација при влечење приколка, LDW, темпомат, ограничувач на брзина и др.


Нов мотор со зголемена сила и горивна економичност и 6 степен мануелен менувач.

Гаранција

5 години или 100.000 км на мотор.

12 години антикорозивна гаранција.

24/7 бесплатна поддршка на пат во Македонија и повеќето Европски земји.



Забелешка: Сите цени наведени во овој ценовник се изразени во евра и денари со вклучени давачки и Мак Аутостар го задржува правото истите да ги промени во целост или само делумно без предходно известување.

Стандардната како и дополнителната опрема наведени во овој ценовник се исто така предмет на можни промени без предходно известување. Фотографијата од предната страна на ценовникот не мора во сите детали да одговара на базиот модел за кој важи ценовникот.